

Ограничена гаранција

Research In Motion Limited („RIM“), производителот и преку својата филијала Research In Motion UK Limited, друштво бр. 4022422, чија матична канцеларија се наоѓа на Центрум Хаус, 36 Стејшн Роуд, Егхем, Сари, Обединетото Кралство, TW20 9LF (Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LF), провајдер на BlackBerry решението, кое се состои од BlackBerry рачен уред (кој заедно со BlackBerry Cradle го сочинуваат BlackBerry хардверот), BlackBerry десктоп софтверот, и услугата за безжичен пренос на податоци и документација поврзани со нив, Ви гарантира Вам, крајниот корисник („Вие“), дека BlackBerry хардверот ќе биде без дефекти настанати во текот на производството и во материјалите за период од една (1) година од датумот кога Вие како прв краен корисник за прв пат ќе го купите BlackBerry хардверот („Гарантен период“). Оваа Ограничена гаранција не може да се пренесува. Во текот на Гарантниот период, RIM ќе врши поправка или замена на BlackBerry хардверот, или една или повеќе компоненти на BlackBerry хардверот, без надоместок како за деловите, така и за работната рака. Доколку BlackBerry хардверот (или неговите компоненти) се поправи или замени во текот на Гарантниот период, Гарантниот период истекува на 91-от ден по поправката односно замената на истиот, или една (1) година од датумот на првичното купување, односно на подоцнежниот од овие два датуми. **Ве молиме консултирајте го упатството за корисници на BlackBerry рачниот уред за тоа како да добиете поддршка на корисници за вашиот BlackBerry хардвер.**

Оваа Ограничена гаранција не се однесува на нормално трошење и оштетување, и доколку која и да е од компонентите на BlackBerry Хардверот се отвора или поправа од некој што не е овластен од страна на RIM, и не ја покрива поправката или замената на кој и да е BlackBerry хардвер оштетен со несоодветно користење, влага или течности, близина или изложеност на топлина, незгоди, злоупотреба, небрежно користење, несоодветна примена, или дефекти што се резултат на поправки или модификации извршени од кој и да е друг покрај RIM или негов овластен претставник за сервисирање. Оваа Ограничена гаранција не покрива физичка штета на површината на BlackBerry хардверот, вклучувајќи и пукнатини или гребнатинки на LCD екранот. Оваа Ограничена гаранција не важи за ниту една друга опрема освен за BlackBerry хардверот, како што е дефинирано во оваа Ограничена гаранција, или за штети предизвикани од периферна опрема. Оваа Ограничена гаранција исто така не важи и во случај кога неисправноста е резултат на употреба на BlackBerry хардверот заедно со додатоци, производи, услуги или помошна или периферна опрема што не е изречно одобрена или обезбедена од RIM, и во случаите кога RIM ќе утврди дека таквата неисправност не се должи на недостаток на самиот BlackBerry уред. Покрај тоа, доколку неисправноста е предизвикана поради непочитување од страна на корисникот на безбедносните информации содржани во пакетот со BlackBerry решението составено од BlackBerry хардвер, BlackBerry десктоп софтвер, и поврзаните услуги за безжичен пренос на податоци и документација („BlackBerry Решението“), Ограничената гаранција е неважечка, а доколку е важечка, тогаш нема да се применува. Заштитата (back-up) на податоците се подразбира дека е одговорност на корисникот на BlackBerry хардверот. RIM не е одговорен за податоци што би можеле да се оштетат или изгубат во било кој момент, вклучувајќи ги тука и, без ограничување на, податоците изгубени или оштетени во текот на сервисирањето на BlackBerry хардверот, или преку користење на софтверот за синхронизација. Со оглед на тоа дека услугите за безжичен пренос на податоци што се обезбедуваат како дел од BlackBerry решението RIM или RIM препродавачот ги обезбедува преку трета страна, провајдер или оператор на мобилна комуникација, RIM не може да гарантира дека услугата за безжични податоци ќе биде секогаш достапна или дека секогаш правилно ќе функционира. Треба да го контактирате операторот на мобилна телефонија за да утврдите кои гаранции и нивоа на услуга ги нудат заедно со BlackBerry решението. Од оваа и од други причини, не треба да се потпираат врз BlackBerry решението за пренос на податоци што се итни или од животна значење или во критични ситуации, и RIM се оградува од каква и да е одговорност во свое име и во име на препродавачите за случаи или штети што настанале како последица на ваквото потпирање врз BlackBerry решението, или во случај на прекин на услугата за безжични податоци или нејзина достапност за да можете да го користите Вашето BlackBerry решение, вклучувајќи ги тука, без ограничување, недоволната покриеност на услугата во областа во која сакате да го користите BlackBerry решението.

ПОПРАВКА ИЛИ ЗАМЕНА НА BLACKBERRY ХАРДВЕРОТ ИЛИ НА РАСИПАНИТЕ КОМПОНЕНТИ СЕ ЕДИНСТВЕНАТА УСЛУГА ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВА ЗАЕДНО СО КУПУВАЊЕТО ИЛИ КОРИСТЕЊЕТО НА BLACKBERRY РЕШЕНИЕТО. RIM, ВО СОПСТВЕНО ИМЕ, ВО ИМЕ НА ДИСТРИБУТЕРИТЕ И ПРЕПРОДАВАЧИТЕ НА BLACKBERRY РЕШЕНИЕТО, И ВО ИМЕ НА СЕКОЈА КОМПАНИЈА КОНТРОЛИРАНА ОД ИЛИ ВО ЗАЕДНИЧКА КОНТРОЛА СО RIM ИЛИ ФИЛИЈАЛА НА RIM (СО ЗАЕДНИЧКО ИМЕ НАРЕЧЕНИ „RIM ГРУПАЦИЈА НА КОМПАНИИ“ И ПОЕДНИЧНО „КОМПАНИЈА ОД ГРУПАЦИЈАТА RIM“) СО ОВА СЕ ОГРАДУВА ОД СИТЕ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИ, ЗАСТАПУВАЊА, ОДОБРУВАЊА ИЛИ ГАРАНЦИИ ОД КАКОВ БИЛО ВИД, ИЗРЕЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, ПРОДАЖЕН КВАЛИТЕТ, ЗАДОВОЛИТЕЛЕН КВАЛИТЕТ, ПОГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НАМЕНА, НАЗИВ, ПОЧИТУВАЊЕ ЗАКОНИ, ПРАВИЛА ИЛИ ДОГОВОРИ, ИЛИ СЕ ОНА ШТО ИНАКУ ПРОИЗЛЕГУВА ОД СТАТУТ ИЛИ ОБИЧАЈ ИЛИ ТЕК НА РАБОТИ ИЛИ ТРГОВСКА ПРАКСА. ВАШИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ СТАТУТАРНИ ПРАВА ДО СТЕПЕН ДО КОЈ БИ МОЖЕЛЕ ДА ИМАТЕ ТАКВИ СТАТУТАРНИ ПРАВА КАКО ПОТРОШУВАЧ НЕ СЕ ЗАСЕГНАТИ ОД ОВАА КЛАУЗУЛА.

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ RIM ИЛИ КОЈА БИЛО КОМПАНИЈА ОД ГРУПАЦИЈАТА RIM НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРНА ЗА КОЈА И ДА Е ПОСРЕДНА, ИНЦИДЕНТНА, ПОСЕБНА ИЛИ ПОСЛЕДИЧНА ЗАГУБА ИЛИ ШТЕТА (ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА

НА, ШТЕТИТЕ ОД ЗАГУБА НА ДЕЛОВЕН ПРОФИТ, ДЕЛОВЕН ПРЕКИН, ЗАГУБА НА ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ ДРУГА ПАРИЧНА ЗАГУБА) ШТО ПРОИЗЛЕГУВА ОД КОРИСТЕЊЕТО НА, ИЛИ ОД НЕМОЖНОСТА ДА СЕ КОРИСТИ, СОФТВЕРОТ, ДУРИ И ДОКОЛКУ RIM ИЛИЛИ КОМПАНИЈА ОД ГРУПАЦИЈАТА RIM БИЛЕ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА МОЖНОСТА ОД ВАКВИ ШТЕТИ. ОВА ОГРАНИЧУВАЊЕ Е ПРЕДВИДЕНО ДА СЕ ПРИМЕНУВА И СЕ ПРИМЕНУВА БЕЗ ОГЛЕД НА ТОА ДАЛИ ВАКВА ОШТЕТА Е ПОБАРАНА ИЛИ Е ПОВЕДЕНА ПОСТАПКА ЗА БАРАЊЕ ОШТЕТА ИЛИ БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИНА СОГЛАСНО ДОГОВОР ИЛИ ГАРАНЦИЈА, ИЛИ СОГЛАСНО КОЈ БИЛО ДРУГ ЗАКОН ИЛИ ФОРМА НА АКЦИЈА ОСВЕН ВО ВРСКА СО ОДГОВОРНОСТ ЗА СМРТ ИЛИ ЛИЧНА ПОВРЕДА, ЗА ШТО НЕ СЕ ПРИМЕНУВА НИКАКВО ОГРАНИЧУВАЊЕ, ОДГОВОРНОСТА НА RIM, RIM ГРУПАЦИЈАТА НА КОМПАНИИ ИЛИ СЕКОЈ ДРУГ ОВЛАСТЕН ДИСТРИБУТЕР ИЛИ ПРЕПРОДАВАЧ НА BLACKBERRY РЕШЕНИЕТО ЗА ВАШАТА ЗАГУБА ИЛИ ШТЕТА ШТО ПРОИЗЛЕГУВА ОД ОВОЈ ДОГОВОР НЕМА ДА ГО НАДМИНЕ ВКУПНИОТ ТРОШОК ОД ЗАМЕНАТА НА РАСИПАНИЕОТ BLACKBERRY ХАРДВЕР. Ништо од содржаното во овој Договор нема да се смета за исклучување или обид за исклучување или на кој и да е начин ограничување на секоја одговорност за смрт или лична повреда до степен до кој тоа директно произлегува од небрежност на RIM или на неговите вработени или агенти.

ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЈА ВО ОДНОС НА BLACKBERRY СЕРВЕРСКИОТ СОФТВЕР ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДЕСКТОП СОФТВЕРОТ, НА ЦЕЛОКУПНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НА СЕКОЈ ФИРМВЕР ШТО СЕ НАОЃА НА BLACKBERRY ХАРДВЕРОТ Е ДАДЕНА ОДДЕЛНО ВО ДОГОВОРОТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН СОФТВЕР ШТО ПОСЕБНО ВИ СЕ ДОСТАВУВА. ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЈА ЗА СЕКОЈ BLACKBERRY ДОДАТОК НАРАЧАН ОДДЕЛНО ИСТО ТАКА Е ДАДЕНА ВО ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ШТО ДОАЃА ЗАЕДНО СО ДОДАТОКОТ.

Одредување од страна на RIM од која и да е неисполнета обврска нема да се смета за продолжено одредување од таквата обврска или одредување од која било друга обврска.

Оваа Ограничена гаранција е изготвена согласно и подлежи на законите на Англија и Велс, со исклучок на секое законско тело кое раководи со конфликти во законот. Страните на оваа Ограничена гаранција (заедно „Страните“ и поединечно „Страната“) се согласуваат дека во целост се исклучува примената на Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки врз оваа Ограничена гаранција. Сите несогласувања и спорови што ќе произлезат од или во врска со оваа Ограничена гаранција ќе бидат разрешувани со арбитража. Одлуката на арбитарот ќе биде финална и обврзувачка за Страните (освен во случај на очигледна грешка). Пресудата на арбитарот ќе биде донесена во писмена форма и ќе ги содржи причините за истата. Пресудата на арбитарот ќе содржи одредби за трошоците за арбитражата што ќе треба да ги платат Страните во сооднос за кој арбитарот ќе одлучи дека е најсоодветен. Освен ако не е инаку забрането со закон во Вашата територијална надлежност, арбитражата ќе се одвива: (i) во Лондон, Англија; (ii) според Англискиот закон; (iii) на англиски јазик; (iv) и ќе биде разрешена согласно Правилата за арбитража на Меѓународната стопанска комора („Правила“); и (v) сослушана од еден арбитар именуван согласно споменатите Правила кое именување подлежи на прифаќање од двете Страни во рок од 30 дена од именувањето на арбитарот, а доколку арбитарот не биде прифатен, истиот го именува актуелниот Претседателот на Британското компјутерско друштво во времето на поднесувањето на барањето за арбитража (или од лице соодветно именувано од Претседателот да постапува во негово или нејзино име) кое именување ќе го прифатат и двете Страни. Доколку одредбите од претходната реченица се забранети со законот во вашата територијална надлежност, арбитражата: (i) ќе се одржи во Скопје, Македонија; (ii) ќе се одвива на англиски јазик; (iii) ќе биде разрешена во согласност со Правилата на Постојаниот суд за арбитража („Арбитраен суд“) при Стопанската комора на Македонија („Македонски правила“); и (iv) ќе биде сослушана од еден арбитар именуван согласно Македонските правила кое именување подлежи на прифаќање од двете Страни во рок од 30 дена од именувањето на арбитарот, а доколку арбитарот не биде прифатен, истиот го именува Претседателот на Арбитражниот суд. Ниту еден спор меѓу Страните, ниту пак спор со кое било друго лице покрај Вас, не може да се здружи или комбинира, без претходна писмена согласност од RIM.

Доколку некоја одредба содржана во оваа Ограничена гаранција се смета за невалидна или неспроведлива, ваквата невалидност или неспроведливост нема да ја направи невалидна или неспроведлива целокупната Ограничена гаранција, туку (освен ако од неа произлегува недоразбирање) Ограничената гаранција ќе се толкува како Ограничена гаранција која не ја содржи конкретната невалидна или неспроведлива одредба или одредби, а правата и обврските на секоја од Страните ќе бидат толкувани и спроведувани согласно тоа.

Доколку оваа Ограничена гаранција се преведува на друг јазик покрај Англискиот, во случај на конфликт или разлики во значењето меѓу англиската верзија и нејзиниот превод ќе преовладува Англиската верзија.

Доколку постои каква и да е недоследност меѓу оваа Ограничена гаранција и која било гаранција вклучена во пакетот на BlackBerry хардверот, ќе се применуваат одредбите од оваа Ограничена гаранција.

© 2008 Research In Motion Limited. Сите права се задржани. BlackBerry и RIM семејствата на поврзани ознаки, слики и симболи се ексклузивна сопственост на Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, `Секогаш приклучени, секогаш поврзани`,

Handheld Limited Warranty – Macedonia (Macedonian) 121807 (MK Version 082504)

симболот на „плико во движење“ и BlackBerry логото се регистрирани во Американската канцеларија за патенти и заштитни знаци и можат да бидат регистрирани во други земји. Сите останати брендови, називи на производи, називи на друштва, заштитни знаци и сервисни знаци се сопственост на нивните односни сопственици. Рачниот уред и/или софтверот што доаѓа со него се заштитени со авторски права, меѓународни договори и различни патенти, вклучувајќи ги тука еден или повеќе од следниве американски патенти: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D,445,428; D,433,460; D,416,256. Останатите патенти се регистрирани или се очекува да бидат регистрирани во повеќе земји во светот. Ве молиме посетете ја Интернет страницата за актуелната листа на применливи патенти.